

Врз основа на член 21 став 5 од Законот за заштита и унапредување на животната средина и природата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/96, 13/99, 41/2000, 96/2000 и 45/2002), министерот за животна средина и просторно планирање, донесува

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ ЗА ПРЕКУГРАНИЧНО ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ОПАСЕН ОТПАД

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на обрасците за прекугранично пренесување на опасен отпад согласно Законот за ратификација на Базелската конвенција за контрола на прекугранично пренесување на опасниот отпад и негово одлагање Анекс V А и Анекс V Б (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/97).

Член 2

Известување со упатството за начинот на пополнување (Прилог 1) и патниот налог со упатството за начинот на пополнување (Прилог 2) се поднесуваат на обрасци кои се составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-2170/1
29 мај 2003 година
Скопје

Министер,
Љубомир Јанев, с.р.

| | | | |
|---|--|---|---|
| 1. Извозник (назив, адреса): Лице за контакт: Тел: Факс/Телекс: Причина за извозот: | | 3. Известување (1): Број на известување <input type="text"/> (i) единечно движење <input type="checkbox"/> (ii) Одлагање (без процесирање) <input type="checkbox"/> (iii) генерално известување (повеќекратно движење) <input type="checkbox"/> (iv) Операција на процесирање <input type="checkbox"/> Претходно одластен објект / постројка (1): Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Рег. бр. на објектот (ако е одластен): | |
| 2. Увозник (назив, адреса): Лице за контакт: Тел: Факс/Телекс: | | 4. Вкупен планиран број на претки | 5. Проценета количина (3) кг литри |
| 7. Планирани превозници (назив, адреса) (2): Лице за контакт: Тел: Факс/Телекс: | | 6. (i) Еднократно пренесување на претка *Планиран датум: | (ii) Повеќекратно пренесување на претка *Планирани датуми: |
| 10. Производител(и) на отпад (назив, адреса) (2): Лице за контакт: Тел: Факс/Телекс: Место и процес на создавање на отпадот: | | 8. Преработувач/одлагач (назив, адреса): Лице за контакт: Тел: Факс/Телекс: | |
| 13. (i) Име и состав на отпадот: | | 9. Метод(и) на постапување (4): шифра D шифра R: Технологија која се применува | |
| 15. Идентификациона ознака (код) на отпадот: земја извозник: земја увозник: царинска ознака(HS): | | 11. (i) Начин(и) на транспорт (4): | 12. Пакување (4) тип: број: |
| 16. Класификација ОЕЦД(1) окер <input type="checkbox"/> дрвена <input type="checkbox"/> останато* <input type="checkbox"/> број <input type="text"/> (*приложете детали) | | (ii) Посебни барања при ракување: | 14. Физички карактеристики (4) |
| 20. Вклучени држави, надлежни органи, датуми на издавање на согласности и конкретни пунктови на влез и излез: | | 17. Број Y | |
| Држава на извоз | | Држава на транзит | |
| | | | |
| Држава на увоз | | | |
| | | | |
| 21. Царински испостани на која влезе отпадот (Европска унија) Влез Излез | | 19. (i) UN идентификационен број (ii) UN класа(4): Назив на претката: | |
| 22. Број на прилози: | | Име: Потпис: Датум: | |
| ПОПОЛНУВААТ НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ | | | |
| 24. Пополнува надлежен орган за државата: -увоз (ЕЕС,ОЕЦД) -транзит (Базел) Известувањето е примено на ден: Потврда на приемот е претега на ден: Назив на надлежниот орган, печат и/или потпис: | | 25. Согласност за прекугранично движење издадена од страна на надлежниот орган (име на државата): Дадена на ден: Истекува на ден: Посебни услови (1) ДА <input type="checkbox"/> Види воле 26 (прилог) НЕ <input type="checkbox"/> Назив на надлежниот орган, печат и/или потпис: | |

- (1) Впишете ознака x во волето кое одговара.
(2) Приложете листа (ако се повеќе).
(3) Приложете листа со детали.
(4) Видете ги ознаките на позадината.

ЛИСТА НА КРАТЕНКИ КОРИСТЕНИ ВО ОБРАЗЕЦОТ

| ПОСТАПУВАЊЕ (БЕЗ ПРОЦЕСИРАЊЕ) (поле 9) D1 Одлагање во или на земјиште (нпр. депонија, итн.) D2 Изложување на процеси во земјиштето (англ. land treatment) (нпр. биодеградиција на течности или таложни отпади во земјиштето, итн.) D3 Длабоко вбригување (нпр. вбригување на отпади кои може да се пумпаат во бунари, солни куполи (англ. salt domes) на природни депоа, итн.) D4 Површинско оградување (нпр. ставање течни или таложни отпади во јами, басени или лагуни, итн.) D5 Посебно проектиран депонија (нпр. ставање во линеарно наредени засебни ќелии кои се поклопени и меѓусебно изолирани од животната средина, итн.) D6 Испуштање во вода освен во мориња/океани D7 Испуштање во мориња/океани, вклучувајќи вметнување во морското дно D8 Биолошки третман кој не е назначен на друго место во оваа листа, а резултира со конечни соединенија или мешавини кои се отфрлуваат со било која од операциите од D1 до D12 D9 Физичко-хемиска обработка која не е назначена на друго место во оваа листа, резултира со конечни соединенија или мешавини кои се отфрлуваат со било која од операциите од D1 до D12 (нпр. испарување, калцивација, итн.) D10 Стапување на копно D11 Стапување на море D12 Трајно складирање (нпр. сместување контејнер во рудник, итн.) D13 Мешање пред подложување на било која од операциите од D1 до D12 D14 Препакување пред подложување на било која од операциите од D1 до D12 D15 Складирање кое е претходно на било која од операциите од D1 до D12 | | ОПЕРАЦИИ НА ПРОЦЕСИРАЊЕ (поле 9) R1 Користење како гориво (освен во директно спалување) или друго средство за производство на енергија R2 Преработка / регенерација на растворувачи R3 Рециклирање / преработка на органски супстанции кои не се користат како растворувачи R4 Рециклирање / преработка на метали и соединенија на метали R5 Рециклирање / преработка на други неоргански материји R6 Регенерација на киселини или бази R7 Процесирање на компоненти кои се користат за ублажување на загадувањето R8 Процесирање на компоненти на катализатори R9 Повторно рафинирање на користено масло или друго повторно користење на претходно користено масло R10 Изложување на процеси во земјиштето (англ. land treatment) кои даваат корист за земјоделството или еколошки напредок R11 Користење на резидуални материји добвени со било која од операциите под броевите R1-R10 R12 Размена на отпадот за подложување на било која од операциите под броевите R1-R11 R13 Акумулирање на материји наменети за било која операција од R1 до R12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|----|----------|------------|---|----|-----------|---|----|-------------------|-----|------|--------------------------|-----|------|---|-----|------|--|-----|------|------------------------|-----|------|--------------------|-----|------|-----------------------------|-----|------|-----------------------|---|----|----------------------|---|-----|--|---|-----|--|---|-----|------------------------|---|-----|--|
| ФИЗИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ (поле 14) 1 Праз 2 Цврста материја 3 Вискозна / паста 4 Талог 5 Течна материја 6 Гасовита 7 Останато (да се прецврста) | | БРОЈОТ H (поле 18) И КЛАСАТА UN (поле 19) <table border="1"> <thead> <tr> <th>UN</th> <th>H (број)</th> <th>Категорија</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>H1</td> <td>Експлозив</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>H3</td> <td>Запаливи течности</td> </tr> <tr> <td>4.1</td> <td>H4.1</td> <td>Запаливи цврсти материји</td> </tr> <tr> <td>4.2</td> <td>H4.2</td> <td>Супстанци или отпади подложени на спонтано согорување</td> </tr> <tr> <td>4.3</td> <td>H4.3</td> <td>Супстанци или отпади кои во контакт со вода ослободуваат запаливи гасови</td> </tr> <tr> <td>5.1</td> <td>H5.1</td> <td>Оксидирачки супстанции</td> </tr> <tr> <td>5.2</td> <td>H5.2</td> <td>Органски пероксиди</td> </tr> <tr> <td>6.1</td> <td>H6.1</td> <td>Отровни супстанции (акутни)</td> </tr> <tr> <td>6.2</td> <td>H6.2</td> <td>Инфективни супстанции</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>H8</td> <td>Корозивни супстанции</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>H10</td> <td>Ослободување на отровни гасови во контакт со воздух или вода</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>H11</td> <td>Токсични супстанции (со одложено или хронично дејство)</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>H12</td> <td>Екотоксични супстанции</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>H13</td> <td>Супстанции кои се во состојба по процесирањето да надградат некоја друга материја, нпр. leachate, која поседува било кое од наведените својства.</td> </tr> </tbody> </table> | | UN | H (број) | Категорија | 1 | H1 | Експлозив | 3 | H3 | Запаливи течности | 4.1 | H4.1 | Запаливи цврсти материји | 4.2 | H4.2 | Супстанци или отпади подложени на спонтано согорување | 4.3 | H4.3 | Супстанци или отпади кои во контакт со вода ослободуваат запаливи гасови | 5.1 | H5.1 | Оксидирачки супстанции | 5.2 | H5.2 | Органски пероксиди | 6.1 | H6.1 | Отровни супстанции (акутни) | 6.2 | H6.2 | Инфективни супстанции | 8 | H8 | Корозивни супстанции | 9 | H10 | Ослободување на отровни гасови во контакт со воздух или вода | 9 | H11 | Токсични супстанции (со одложено или хронично дејство) | 9 | H12 | Екотоксични супстанции | 9 | H13 | Супстанции кои се во состојба по процесирањето да надградат некоја друга материја, нпр. leachate, која поседува било кое од наведените својства. |
| UN | H (број) | Категорија | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | H1 | Експлозив | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | H3 | Запаливи течности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | H4.1 | Запаливи цврсти материји | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | H4.2 | Супстанци или отпади подложени на спонтано согорување | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | H4.3 | Супстанци или отпади кои во контакт со вода ослободуваат запаливи гасови | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | H5.1 | Оксидирачки супстанции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | H5.2 | Органски пероксиди | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | H6.1 | Отровни супстанции (акутни) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | H6.2 | Инфективни супстанции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | H8 | Корозивни супстанции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | H10 | Ослободување на отровни гасови во контакт со воздух или вода | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | H11 | Токсични супстанции (со одложено или хронично дејство) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | H12 | Екотоксични супстанции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | H13 | Супстанции кои се во состојба по процесирањето да надградат некоја друга материја, нпр. leachate, која поседува било кое од наведените својства. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| НАЧИНИ НА ПАКУВАЊЕ (поле 12) 1 Бочва 2 Древно буре 3 Кааистер 4 Сандак 5 Кеса 6 Композитно пакување 7 Сад под притисок 8 Во растурена состојба 9 Останато (да се назначи што) | НАЧИНИ НА ТРАНСПОРТ (поле 11) R Друмски T Воз / железница S Море A Воздух W Внатрешни пловни патници | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y ознаки (поле 17) за видовите на отпад Y1 до Y18 и отпадите кои содржат состојки наведени под броевите Y19 до Y45, според Базелската конвенција (анекс I и II). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TRANSBOUNDARY MOVEMENT OF WASTE - NOTIFICATION

| | | | |
|---|-------------------|--|--|
| 1. Exporter (name, address): Contact person: Tel: Fax/Telex: Reason for export: | | 3. Notification concerning (1): Notification number [] i) Single movement <input type="checkbox"/> (iii) Disposal (no recovery) <input type="checkbox"/> ii) General notification <input type="checkbox"/> (iv) Recovery operation <input type="checkbox"/> (multiple movements) Pre-authorized recovery facility (1): YES <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Facility Registration Number: | |
| 2. Importer (name, address): Contact person: Tel: Fax/Telex: | | 4. Total intended number of shipments: | 5. Total intended quantity (3): kg liters |
| 7. Intended carrier(s) (name, address)(2): Contact person: Tel: Fax/Telex: | | 6. (i) Single shipment Projected date: | |
| 10. Waste generator(s) (name, address) (2): Contact person: Tel: Fax/Telex: Process and location of generation: | | 8. Disposer/recovery (name, address): Contact person: Tel: Fax/Telex: | |
| 13. (i) Designation and composition of the waste: | | 9. Method(s) of disposal (4): Technology employed: D code: R code | |
| 15. Waste identification code: - in country of export: - in country of import: Customs code (HS): | | 11. Mean(s) of transport (4): | 12. Packaging (4): type: number: |
| 16. OECD classification (1) amber <input type="checkbox"/> red <input type="checkbox"/> other* <input type="checkbox"/> number [] (attach details) | | (ii) Special handling requirements: | |
| 17. Y number: | | 14. Physical characteristics (4): | |
| 18. H number (4): | | 19. (i) UN Identification number: (ii) UN Class (4): Shipping name: | |
| 20. Concerned countries, code numbers of competent authorities, and specific points of entry and exit: | | | |
| Country of export | Transit countries | | Country of import |
| 21. Customs offices of entry and/or departure (European Union): Entry: Departure: | | 22. Number of annexes attached | |
| 23. Exporter's declaration: I certify that the above information is complete and correct to the best of my knowledge. I also certify that legally enforceable written contractual obligations have been entered into and that any applicable insurance or other financial guarantees are or shall be in force covering the transboundary movement. Name: Signature: Date: | | | |
| FOR USE BY COMPETENT AUTHORITIES | | | |
| 24. To be completed by competent authority of country: - import (EEC, OECD) - transit (Basel) Notification received on: Acknowledgment sent on: Name of competent authority, stamp and/or signature: | | 25. Consent to the movement provided by competent authority of (name of country): Consent given on: Consent expires on: Specific conditions (1): <input type="checkbox"/> YES See block 26 (overleaf) <input type="checkbox"/> NO Name of competent authority, stamp and/or signature: | |

- (1) Enter x in appropriate box(es).
(2) Attach list if more than one.
(3) Attach detailed.
(4) See codes on the reverse.

LIST OF ABBREVIATIONS USED IN THE NOTIFICATION

| <p>DISPOZAL (NO RECOVERY) (Block 9)</p> <p>D1 Deposit into or onto land (e.g. landfill, etc.)</p> <p>D2 Land treatment (e.g., biodegradation of liquid or sludgy discards in soils, etc.)</p> <p>D3 Deep injection (e.g., injection of pumpable discards into wells, salt domes or naturally occurring repositories, etc.)</p> <p>D4 Surface impoundment (e.g., placement of liquid or sludge discards into pits, ponds or lagoons, etc.)</p> <p>D5 Specially engineered landfill (e.g., placement into lined discrete cells which are capped and isolated from one another and the environment, etc.)</p> <p>D6 Release into a water body except seas/oceans</p> <p>D7 Release into seas/oceans including sea-bed insertion</p> <p>D8 Biological treatment not specified elsewhere in this List which results in final compounds or mixtures which are described by means of any of the operations under D1 to D12</p> <p>D9 Physico chemical treatment not specified elsewhere in this List which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations under D1 to D12 (e.g., evaporation, calcination, etc.)</p> <p>D10 Incineration on land</p> <p>D11 Incineration at sea</p> <p>D12 Permanent storage (e.g., emplacement of containers in a mine, etc.)</p> <p>D13 Mixing prior to submission to any of the operations under D1 to D12</p> <p>D14 Repackaging prior to submission to any of the operations under D1 to D12</p> <p>D15 Storage pending any of the operations under D1 to D12</p> | | <p>RECOVERY OPERATIONS (Block 9)</p> <p>R1 Use as a fuel (other than in direct incineration) or other means to generate energy</p> <p>R2 Solvent reclamation/regeneration</p> <p>R3 Recycling/reclamation of organic substances which are not used as solvents</p> <p>R4 Recycling/reclamation of metals and metal compounds</p> <p>R5 Recycling/reclamation of other inorganic materials</p> <p>R6 Regeneration of acids or bases</p> <p>R7 Recovery of components used for pollution abatement</p> <p>R8 Recovery of components from catalyst</p> <p>R9 Used oil re-refining or other reuses of previously used oil</p> <p>R10 Land treatment resulting in benefit to agriculture or ecological improvement</p> <p>R11 Uses of residual materials obtained from any of the operations numbered R1-R10</p> <p>R12 Exchange of wastes for submission to any of the operations numbered R1-R11</p> <p>R13 Accumulation of material intended for any operation under R1 to R12</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|-----------------|----------------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------------|---|--|--------|------------|-------|-------|-----------------|-----------|---|----|-------------------|-----|------|------------------|-----|------|---|-----|------|---|-----|------|----------------------|-----|------|-------------------|-----|------|------------------------------|-----|------|-----------------------|---|----|----------------------|---|-----|--|---|-----|---------------------------------------|---|-----|---------------------|---|-----|--|
| <p>PHYSICAL STATE (Block 14)</p> <table border="0"> <tr> <td>1 Dust</td> <td>5 Liquid matter</td> </tr> <tr> <td>2 Solid matter</td> <td>6 Gaseous</td> </tr> <tr> <td>3 Viscose/paste</td> <td>7 Other (specify)</td> </tr> <tr> <td>4 Sludge</td> <td></td> </tr> </table> | | 1 Dust | 5 Liquid matter | 2 Solid matter | 6 Gaseous | 3 Viscose/paste | 7 Other (specify) | 4 Sludge | | <p>H NUMBER (Block 18) and UN CLASS (Block 19)</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>UN</th> <th>H (number)</th> <th>Class</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>H1</td> <td>Explosive</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>H3</td> <td>Flammable liquids</td> </tr> <tr> <td>4.1</td> <td>H4.1</td> <td>Flammable solids</td> </tr> <tr> <td>4.2</td> <td>H4.2</td> <td>Substances or wastes liable to spontaneous combustion</td> </tr> <tr> <td>4.3</td> <td>H4.3</td> <td>Substances which in contact with water emit flammable gases</td> </tr> <tr> <td>5.1</td> <td>H5.1</td> <td>Oxidizing substances</td> </tr> <tr> <td>5.2</td> <td>H5.2</td> <td>Organic Peroxides</td> </tr> <tr> <td>6.1</td> <td>H6.1</td> <td>Poisonous (Acute) substances</td> </tr> <tr> <td>6.2</td> <td>H6.2</td> <td>Infectious substances</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>H8</td> <td>Corrosive substances</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>H10</td> <td>Liberation of toxic gases in contact with air or water</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>H11</td> <td>Toxic substances (delayed or chronic)</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>H12</td> <td>Ecotoxic substances</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>H13</td> <td>Substances capable, after disposal, of yielding another material, e.g., leachate, which possesses any of the characteristics listed above.</td> </tr> </tbody> </table> | | UN | H (number) | Class | 1 | H1 | Explosive | 3 | H3 | Flammable liquids | 4.1 | H4.1 | Flammable solids | 4.2 | H4.2 | Substances or wastes liable to spontaneous combustion | 4.3 | H4.3 | Substances which in contact with water emit flammable gases | 5.1 | H5.1 | Oxidizing substances | 5.2 | H5.2 | Organic Peroxides | 6.1 | H6.1 | Poisonous (Acute) substances | 6.2 | H6.2 | Infectious substances | 8 | H8 | Corrosive substances | 9 | H10 | Liberation of toxic gases in contact with air or water | 9 | H11 | Toxic substances (delayed or chronic) | 9 | H12 | Ecotoxic substances | 9 | H13 | Substances capable, after disposal, of yielding another material, e.g., leachate, which possesses any of the characteristics listed above. |
| 1 Dust | 5 Liquid matter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Solid matter | 6 Gaseous | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Viscose/paste | 7 Other (specify) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Sludge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UN | H (number) | Class | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | H1 | Explosive | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | H3 | Flammable liquids | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | H4.1 | Flammable solids | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | H4.2 | Substances or wastes liable to spontaneous combustion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | H4.3 | Substances which in contact with water emit flammable gases | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | H5.1 | Oxidizing substances | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | H5.2 | Organic Peroxides | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | H6.1 | Poisonous (Acute) substances | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | H6.2 | Infectious substances | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | H8 | Corrosive substances | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | H10 | Liberation of toxic gases in contact with air or water | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | H11 | Toxic substances (delayed or chronic) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | H12 | Ecotoxic substances | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | H13 | Substances capable, after disposal, of yielding another material, e.g., leachate, which possesses any of the characteristics listed above. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>TYPE OF PACKAGING (Block 12)</p> <table border="0"> <tr> <td>1 Cask</td> </tr> <tr> <td>2 Wooden barrel</td> </tr> <tr> <td>3 Canister</td> </tr> <tr> <td>4 Case</td> </tr> <tr> <td>5 Sack</td> </tr> <tr> <td>6 Composite packaging</td> </tr> <tr> <td>7 Pressure vessel</td> </tr> <tr> <td>8 Disarranged</td> </tr> <tr> <td>9 Other (specify)</td> </tr> </table> | 1 Cask | 2 Wooden barrel | 3 Canister | 4 Case | 5 Sack | 6 Composite packaging | 7 Pressure vessel | 8 Disarranged | 9 Other (specify) | <p>MEANS OF TRANSPORT</p> <table border="0"> <tr> <td>R Road</td> </tr> <tr> <td>T Rail</td> </tr> <tr> <td>S Sea</td> </tr> <tr> <td>A Air</td> </tr> <tr> <td>W Inland waters</td> </tr> </table> | | R Road | T Rail | S Sea | A Air | W Inland waters | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Cask | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Wooden barrel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Canister | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Case | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Sack | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Composite packaging | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Pressure vessel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Disarranged | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Other (specify) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R Road | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T Rail | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S Sea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A Air | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| W Inland waters | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Y references (Block 17) on the types of waste Y1 to Y18 and wastes containing constituents listed under Y19 to Y45, according to the Basel Convention (Annex I i II).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>26. SPECIFIC CONDITIONS ON CONSENTING TO THE MOVEMENT</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| 1. i) Извозник (назив, адреса): Лице за контакт: Тел: Факс/Телекс: | | 3. i) Во согласност со известување бр. : ii) Вид на известување (1): единечно движење <input type="checkbox"/> генерално известување (повеќекратно движење) <input type="checkbox"/> | | 4. Сериски број на пратката: |
| ii) Производител(и) на отпад (назив, адреса) : Лице за контакт: Тел: Факс/Телекс: Место на создавање на отпадот: | | 8. Преработувач/одлагач (назив, адреса): Лице за контакт: Тел: Факс/Телекс: Актуелно место на преработка/одлагање: | | |
| 2. Увозник (назив, адреса): Лице за контакт: Тел: Факс/Телекс: | | 9. Метод(и) на постапување (4): шифра D: шифра R: Технологија која се применува: | | |
| 5. Прв превозник (назив, адреса): Reg. бр. : Факс/Телекс: Тел: Факс/Телекс: | | 6. Втор превозник (назив, адреса): Reg. бр. : Факс/Телекс: Тел: Факс/Телекс: | | 7. Последен превозник (назив, адреса)2: Reg. бр. : Факс/Телекс: Тел: Факс/Телекс: |
| 10. Регистрација на превозно средство (3) Датум на превоз: Потпис на овластено лице: | | 11. Регистрација на превозно средство (3) Датум на превоз: Потпис на овластено лице: | | 12. Регистрација на превозно средство (3) Датум на превоз: Потпис на овластено лице: |
| 13. Име и состав на отпадот: | | 14. Физички карактеристики (3): | | |
| | | 17. Количина кг litri | | |
| 15. Идентификациона ознака на отпадот: на државата извозник: на државата увозник: цариска ознака(HS): | | TWIC: EWC: Останато: (да се препиша) | | 18. Пакување (3): тип : број: |
| 16.Класификација OECD (1): овер <input type="checkbox"/> црвено <input type="checkbox"/> останати* <input type="checkbox"/> број <input type="text"/> *(приложи детали) | | 19. UN идентификационен број: UN класа(3): Назив на пратката: број H (3) : број Y : | | |
| 20. Посебни барања за рикјување во случај на хаџира: | | 22. Извозна декларација: Со ова потврдувам дека податоците во полњата од 1-9 и од 13-21 според моите најдобри сознанија се точни и потполни. Исто така потврдувам дека се преземени законски применливи договорни обврски и дека прекутраничното движење е или ќе биде обезбедено со сите потребни осигурувања или финансиски гаранции и дека се обезбедени потребните согласности од надлежните органи на државите. Име: Потпис: Датум: Датум: | | |
| 21. Точен датум на превозот: | | | | |
| ПОПОЛНУВА УВОЗНИКОТ/ПРЕРАБОТУВАЧОТ/ОДЛАГАЧОТ | | | | |
| 23. Пратката е примена од увозникот со (ако не е преработувач/одлагач) <input type="checkbox"/> количина: кг litri Датум: Потпис: Назив: Потпис: | | 25. Потврдувам дека е извршено преработка/одлагање на горе опишаниот отпад: Датум: Назив: Потпис и печат: | | |
| 24. Пратката е примена од преработувачот/одлагачот со: <input type="checkbox"/> количина: кг litri Датум: Потпис: Назив: Потпис: | | прифитено <input type="checkbox"/> *отфрлено (1) <input type="checkbox"/> | | |
| Приближен датум на преработка/одлагање: Метод на преработка/одлагање: | | | | |

(1) Впишете ознака " x " во волето кое одговара.

(2) Ако се повеќе од три превозници приложи листи со детали според поле 6 и 11.

(3) Видете ги ознаките на подизната.

* веднаш контактирај со надлежен орган

ЛИСТА НА КРАТЕНКИ КОРИСТЕНИ ВО ОБРАЗЕЦОТ

| ПОСТАПУВАЊЕ (БЕЗ ПРОЦЕСИРАЊЕ) (поле 9) | | ОПЕРАЦИИ НА ПРОЦЕСИРАЊЕ (поле 9) | |
|--|---|---|---|
| D1 | Одлагање во или на земјиште (нпр. депонија, итн.) | R1 | Користење како гориво (освен во директно spalување) или друго средство за производство на енергија |
| D2 | Изложување на процеси во земјиштето (англ. land treatment) (нпр. биодеградиција на течности или таложни отпади во земјиштето, итн.) | R2 | Преработка / регенерација на растворувачи |
| D3 | Длабоко вбригување (нпр. вбригување на отпад кој може да се пумпаат во бунари, солни куполи (англ. salt domes) на природни депоза, итн.) | R3 | Рециклирање / преработка на органски супстанции кои не се користат како растворувачи |
| D4 | Покривенско оградување (нпр. ставање течни или кашести отпади во јами, басени или лагуни, итн.) | R4 | Рециклирање / преработка на метали и соединенија на метали |
| D5 | Посебно проектирани депонија (нпр. ставање во линеарно наредени засебни ќелија кои се поклопени и меѓусебно изолирани од животини средини, итн.) | R5 | Рециклирање / преработка на други неоргански материји |
| D6 | Испуштање во вода освен во морина/океани | R6 | Регенерација на киселини или бази |
| D7 | Испуштање во морина/океани, вклучувајќи вметнување во морското дно | R7 | Процесирање на компоненти кои се користат за ублажување на загадувањето |
| D8 | Биолошки третман кој не е назначен на друго место во оваа листа, а резултира со конечни соединенија или мешавини кои се отфрлуваат со било која од операциите од D1 до D12 | R8 | Процесирање на компоненти на компоненти од катализатори |
| D9 | Физичко-хемика обработка која не е назначена на друго место во оваа листа, резултира со конечни соединенија или мешавини кои се отфрлуваат со било која од операциите од D1 до D12 (нпр. испарување, калцинација, итн.) | R9 | Повторно рафинирање на користено мисло или друго повторно користено на претходно користено мисло |
| D10 | Spалување на копно | R10 | Изложување на процеси во земјиштето (англ. land treatment) кои даваат корист за земјоделството или еколошки напредок |
| D11 | Spалување на море | R11 | Користење на резидуални материји добиени со било која од операциите под броевите R1-R10 |
| D12 | Трајно складирање (нпр. сместување контејнер во рудник, итн.) | R12 | Размена на отпадот за подложување на било која од операциите под броевите R1-R11 |
| D13 | Мешање пред подложување на било која од операциите од D1 до D12 | R13 | Акумулирање на материји наместа за било која операција од R1 до R12 |
| D14 | Препакување пред подложување на било која од операциите од D1 до D12 | | |
| D15 | Складирање кое не претходи на било која од операциите од D1 до D12 | | |
| ФИЗИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ (поле 14) | | БРОЈОТ И И КЛАСАТА UN (19) | |
| 1 | Праш | 5 | Течна материја * |
| 2 | Цврста материја | 6 | Гасовита |
| 3 | Вискозна / паста | 7 | Останато (да се прецизира) |
| 4 | Талог | | |
| НАЧИНИ НА ПАКУВАЊЕ (поле 18) | | НАЧИНИ НА ТРАНСПОРТ | |
| 1 | Бочва | R | Патеи |
| 2 | Драсно буре | T | Воз / железница |
| 3 | Канистер | S | Море |
| 4 | Сандак | A | Воздух |
| 5 | Кеса | W | Внатрешни пловни патници |
| 6 | Композитно пакување | | |
| 7 | Сад под притисок | | |
| 8 | Во ристурена состојба | | |
| 9 | Останато (да се назначи што) | | |
| | | UN | H (број) Категорија |
| | | 1 | H1 Експлозив |
| | | 3 | H3 Запаљива течности |
| | | 4.1 | H4.1 Запаљива цврста материји |
| | | 4.2 | H4.2 Супстанции или отпади подложени на спонтано согорување |
| | | 4.3 | H4.3 Супстанции или отпади кои во контакт со вода ослободуваат запаљиви гасови |
| | | 5.1 | H5.1 Оксидирачки супстанции |
| | | 5.2 | H5.2 Органски пероксиди |
| | | 6.1 | H6.1 Отровни супстанции (акутни) |
| | | 6.2 | H6.2 Инфективни супстанции |
| | | 8 | H8 Корозивни супстанции |
| | | 9 | H10 Ослободување на отровни гасови во контакт со воздух или вода |
| | | 9 | H11 Токсични супстанции (со одложено или хронично дејство) |
| | | 9 | H12 Екотоксични супстанции |
| | | 9 | H13 Супстанции кои се во состојба во процесирањето да надградат некоја друга материја, нпр. леаците, која поседува било как од наведените својства. |
| ПОПОЛНУВААТ ЦАРИНСКИ СЛУЖБЕНИЦИ | | | |
| 26. ДРЖАВА ИЗВОЗНИК/ ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА Опишаниот отпад е излезен од државата на ден: печат: потпис: | | 28. ПЕЧАТИ НА ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА ДРЖАВАТА НА ТРАНЗИТ | |
| Име на државата: | | Име на државата: | |
| Влез | Излез | Влез | Излез |
| 27. ДРЖАВА УВОЗНИК Опишаниот отпад е влезен во државата на ден: печат: потпис: | | Име на државата: | |
| Име на државата: | | Име на државата: | |
| Влез | Излез | Влез | Излез |

TRANSBOUNDARY MOVEMENT OF WASTE / TRACKING FORM

| | | | |
|---|--|--|--|
| 1. i) Exporter (name, address): Contact person: _____ Tel: _____ Fax/Telex: _____ | | 3. i) Corresponding to Notification no. : _____ ii) single movement (1): general notification (multiple movements) | 4. Serial number of shipment: _____ |
| ii) Waste Generator(s) (name, address)(2): Contact person: _____ Tel: _____ Site of generation: _____ Fax/Telex: _____ | | 8. Disposer/recovery (name, address): Contact person: _____ Tel: _____ Actual site of disposal/recovery: _____ Fax/Telex: _____ | |
| 2. Importer (name, address): Contact person: _____ Tel: _____ Fax/Telex: _____ | | 9. Method(s) of disposal (4): D code: R code: Technologie employed: | |
| 5. 1 st Carrier (name, address): Registration No.: _____ Tel: _____ Fax/Telex: _____ | 6. 2 nd Carrier (name, address): Registration No.: _____ Tel: _____ Fax/Telex: _____ | 7. Last Carrier (name, address): Registration No.: _____ Tel: _____ Fax/Telex: _____ | |
| 10. Identity of means of transport (3): Date of transfer: Signature of Carrier's Representative: | 11. Identity of means of transport (4): Date of transfer: Signature of Carrier's Representative: | 12. Identity of means of transport (3): Date of transfer: Signature of Carrier's Representative: | |
| 13. Designation and composition of waste: | | 14. Physical characteristics (3): | |
| 15. Waste identification code: -in country of export: -in country of import: -customs codeHS: | | 17. Actual quantity: kg _____ litres _____ | |
| 16. OECD classification (1) amber <input type="checkbox"/> other* <input type="checkbox"/> * (attach details) | | 18. Packaging (3): Type (3): _____ Number: _____ | |
| 19. UN classification: UN shipping name: UN identification number: UN class (3): H Number (3): Y Number: | | 20. Special handling instructions: | |
| 21. Actual date of shipment: | | 22. Exporter's declaration: I certify that the information in blocks 1-9 and 13-21 above is complete and correct to the best of my knowledge. I also certify that legally-enforceable written contractual obligations have been entered into, and that any applicable insurance or other financial guarantees are or shall be in force covering the transboundary movement, and that all necessary authorizations have been received from the competent authorities of the States concerned. | |
| Name: _____ Date: _____ | | Signature: _____ | |
| TO BE COMPLETED BY IMPORTER/DISPOSER-RECOVERY FACILITY | | | |
| 23. Shipment received by importer on (if not disposer/recovery): Quantity received: _____ kg _____ litres Date: _____ Name: _____ Signature: _____ | | 25. I certify that the disposal/recovery of the waste described above has been completed Date: _____ Name: _____ Signature and stamp: _____ | |
| 24. Shipment received at disposer/recovery on: Quantity received: _____ kg _____ litres Date: _____ Name: _____ Signature: _____ | | 26. I certify that the disposal/recovery of the waste described above has been completed Date: _____ Name: _____ Signature and stamp: _____ | |
| Approximate date of disposal/recovery: Method of disposal/recovery: | | | |

- (1) Enter x in appropriate box(es)
(2) If more than three carriers, attach information as required by blocks 6 and 11.
(3) See codes in reverse.
(*) Immediately contact competent authorities.

LIST OF ABBREVIATIONS USED IN THE FORM

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>TREATMENT (WITHOUT PROCESSING) (Block 9)</p> <p>D1 Deposit into or onto land (e.g. landfill, etc.)</p> <p>D2 Land treatment (e.g., biodegradation of liquid or sludgy discards in soils, etc.)</p> <p>D3 Deep injection (e.g., injection of pumpable discards into wells, salt domes or naturally occurring repositories, etc.)</p> <p>D4 Surface impoundment (e.g., placement of liquid or sludge discards into pits, ponds or lagoons, etc.)</p> <p>D5 Specially engineered landfill (e.g., placement into lined discrete cells which are capped and isolated from one another and the environment, etc.)</p> <p>D6 Release into a water body except seas/oceans</p> <p>D7 Release into seas/oceans including sea-bed insertion</p> <p>D8 Biological treatment not specified elsewhere in this List which results in final compounds or mixtures which are described by means of any of the operations under D1 to D12</p> <p>D9 Physico chemical treatment not specified elsewhere in this List which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations under D1 to D12 (e.g., evaporation, calcination, etc.)</p> <p>D10 Incineration on land</p> <p>D11 Incineration at sea</p> <p>D12 Permanent storage (e.g., emplacement of containers in a mine, etc.)</p> <p>D13 Mixing prior to submission to any of the operations under D1 to D12</p> <p>D14 Repackaging prior to submission to any of the operations under D1 to D12</p> <p>D15 Storage pending any of the operations under D1 to D12</p> | | <p>OPERATIONS OF PROCESSING (Block 9)</p> <p>R1 Use as a fuel (other than in direct incineration) or other means to generate energy</p> <p>R2 Solvent reclamation/regeneration</p> <p>R3 Recycling/reclamation of organic substances which are not used as solvents</p> <p>R4 Recycling/reclamation of metals and metal compounds</p> <p>R5 Recycling/reclamation of other inorganic materials</p> <p>R6 Regeneration of acids or bases</p> <p>R7 Recovery of components used for pollution abatement</p> <p>R8 Recovery of components from catalyst</p> <p>R9 Used oil re-refining or other reuses of previously used oil</p> <p>R10 Land treatment resulting in benefit to agriculture or ecological improvement</p> <p>R11 Uses of residual materials obtained from any of the operations numbered R1-R10</p> <p>R12 Exchange of wastes for submission to any of the operations numbered R1-R11</p> <p>R13 Accumulation of material intended for any operation under R1 to R12</p> | |
| <p>PHYSICAL STATE (Block 14)</p> <p>1 Dust</p> <p>2 Solid matter</p> <p>3 Viscose/paste</p> <p>4 Sludge</p> <p>5 Liquid matter</p> <p>6 Gaseous</p> <p>7 Other (specify)</p> | | <p>UN CLASS and H NUMBER (Block 19)</p> <p>UN Number Class</p> <p>1 H1 Explosive</p> <p>3 H3 Flammable liquids</p> <p>4.1 H4.1 Flammable solids</p> <p>4.2 H4.2 Substances or wastes liable to spontaneous combustion</p> <p>4.3 H4.3 Substances which in contact with water emit flammable gases</p> <p>5.1 H5.1 Oxidizing substances</p> <p>5.2 H5.2 Organic Peroxides</p> <p>6.1 H6.1 Poisonous (Acute) substances</p> <p>6.2 H6.2 Infectious substances</p> <p>8 H8 Corrosive substances</p> <p>9 H10 Liberation of toxic gases in contact with air or water</p> <p>9 H11 Toxic substances (delayed or chronic)</p> <p>9 H12 Ecotoxic substances</p> <p>9 H13 Substances capable, after disposal, of yielding another material, e.g., leachate, which possesses any of the characteristics listed above.</p> | |
| <p>TYPE OF PACKAGING (Block 18)</p> <p>1 Cask</p> <p>2 Wooden barrel</p> <p>3 Canister</p> <p>4 Case</p> <p>5 Sack</p> <p>6 Composite packaging</p> <p>7 Pressure vessel</p> <p>8 Disarranged</p> <p>9 Other (specify)</p> | <p>MEANS OF TRANSPORT</p> <p>R Road</p> <p>T Rail</p> <p>S Sea</p> <p>A Air</p> <p>W Inland waters</p> | | |
| <p>TO BE FILLED-OUT BY CUSTOMS OFFICERS</p> | | | |
| <p>26. COUNTRY OF EXPORT / CUSTOMS OFFICE The above described waste has exited from the country on: Stamp: Signature:</p> | <p>28. STAMPS OF THE CUSTOMS OFFICE OF THE COUNTRY OF TRANZIT</p> <p>Name of country:</p> | | |
| | <p>Entry</p> <p>Exit</p> | <p>Entry</p> <p>Exit</p> | |
| <p>27. COUNTRY OF IMPORT The above described waste has entered in the country on: Stamp: Signature:</p> | <p>Name of country:</p> | | |
| | <p>Entry</p> <p>Exit</p> | <p>Entry</p> <p>Exit</p> | |

Упатство за пополнување на патниот налог (образец за превоз)

Полиња 1 - 2. Податоците во овие полиња се внесуваат идентично со податоците од полињата 1, 2 и 10 на образецот за известувањето.

Поле 3. Во ова поле се впишува бројот од образецот за известување за соодветната пратка и се назначува дали се работи за еднократен превоз (единечно движење) или повеќекратен превоз (генерално известување).

Поле 4. Во ова поле во случаите на повеќе пратки се впишува серискиот број на пратката во однос на вкупниот број на пратки (на пр. 4/11 за четвртата пратка од планираните единаесет).

Полиња 5 - 7. Во овие полиња се впишува име, полната адреса, броеви на телефони, телефакси или телекси на сите превозници на отпадот ако ги има повеќе и името, полната адреса, броевите на телефоните, телефаксите или телекси на лицето за контакт потребно во случај на инцидент. Кога се работи за повеќе превозници, податоците за секој од нив се внесуваат во прилогот.

Полиња 8 - 9. Податоците во овие полиња се впишуваат идентично со податоците од полињата со исти редни броеви на образецот за известување.

Полиња 10 - 12. Во овие полиња се впишуваат видот на транспортот, бројот на лиценца и/или регистарскиот број на превозното средство како и потписот на превозникот или лице кој е овластен за потпишување. Секоја промена на превозникот мора да содржи цело име, адреса, броеви на телефони и телефакси, број на лиценца и број на регистрацијата на превозното средство, датум на претоварот на пратката со место на претоварот, како и потпис на превозникот (или потпис на лице овластено за потпишување). Првиот датум на утоварот мора да биде идентичен со датумот на почетокот на прекуграничниот превоз.

Полиња 13 - 16. Податоците во овие полиња се внесуваат идентично со податоците од полињата со исти редни броеви на образецот за известување.

Поле 17. Во ова поле се впишуваат количината во килограми или во литри за секоја пратка и кога тоа е можно да се приложи образецот за мерењето.

Поле 18. Во ова поле да се впишува начините на пакување и бројот на пакувањето.

Поле 19. Податоците во ова поле треба да се внесуваат идентично со податоците од полињата 17, 18 и 19 на образецот за известување.

Поле 20. Во ова поле се наведуваат некои превентивни мерки кои се однесуваат на пратката посебни побарувања при ракување со отпадоците вклучително и одредби за итност во случај на инцидент, а кои се однесуваат на преработувачите на отпад и вработените кои ракуваат со отпадот.

Поле 21. Се впишува точниот датум на почетокот на превозот. Оваа дата треба да се совпадне со датата на почетокот на превозот внесена во полето 10 на овој образец.

Поле 22. Пред почетокот на превозот на пратката овластеното лице на извозникот/производителот на отпадот мора да го потврди овој образец со свој потпис и дата. Со тоа исто така се заверува вистинитоста на сите податоци и постоењето на финансиска гаранција која ќе биде во сила во текот на прекуграничниот превоз на отпад.

Поле 23. Го заверува увозникот (ако не е преработувач/одлагач) на отпадот при приемот на отпадот на преработка/одлагање. Се внесуваат примените отпадоци во килограми и/или во литри, датата на приемот, името на увозникот, потпис и дата од овластено лице. Потпишана копија од образецот се дава на превозникот. Во соодветниот квадрат се означува со впишување на „X“ дали пратката е примена или одбиена. Ако пратката е одбиена, примачот мора итно да го известува својот надлежен орган. Ако пратката е прифатена во рок од три дена примачот на отпадот мора да испрати потпишана копија до извозни-

кот/производител на отпадот и до надлежен орган на заинтересираните држави. Оригиналот од патниот налог мора да ја следи секоја пратка од почетокот на превозот се до нејзиното пристигнување на одлагањето/преработување.

Поле 24. Ова поле го пополнува одлагачот/преработувачот на отпадот при приемот на отпадот на обработка или одлагање. Во квадратите се впишува „примено“ или „одбиено“, примена количина, датум на прием и име на лицето кое го примило отпадот. Ако пратката е одбиена, примачот мора итно да го извести својот надлежен орган. Ако пратката е прифатена, во рок од три дена примачот на отпадот мора да испрати потпишана копија до извозникот/давател на известувањето и до надлежниот орган на заинтересираните држави.

Поле 25. Ова поле го пополнува одлагачот /преработувачот на отпадот поради заверка на преработката/одлагањето на отпадот. Се впишуваат датумот на преработката/одлагањето и постапката на обработка/одлагање на отпадот.

Поле 26 - 28. Пополнувањето на овие полиња не е посебно барано со Базелската конвенција. Податоците во нив служат за контрола од страна на царинските испостави на државите извозници, државите на транзитот и државите на увозот. Одделни држави бараат царинските испостави да достават копија од образецот за превоз до надлежниот орган на државата кога отпадот го напушта подрачјето на таа држава.

Општи напомени:

Извозникот/производителот на отпадоците ги пополнува полињата од 1 - 9 и од 13-22.

Превозниците ги пополнуваат полињата од 10-12 (првиот поле 10, вториот поле 11 и последниот поле 12).

Увозникот (ако не е истовремено и преработувач) го пополнува и поле 23.

Преработувачот ги пополнува полињата 24 и 25.

Полињата 26 и 27 се пополнуваат од царински органи на секоја држава при влез и излез.

Образецот за превоз (патниот налог) треба да го придружува секој товар. Во случај на генерална нотификација (известување) неопходно е секоја пратка да биде придружувана со поделен патен налог. Во тој случај потребно е да се приложи и копие од известувањето (нотификацијата) со што е дозволено прекуграничното пренесување.

Извозникот/производителот на отпадоците го пополнува патниот налог пред испраќањето на отпадоците.

Првиот превозник го пополнува и го потпишува поле 10. Копие од потпишаниот патен налог остава кај извозникот/давателот на известувањето.

При трансфер на отпадоците секој нареден превозник го пополнува поле 11 односно поле 12 на ист начин како и првиот превозник. Во случај кога превозниците се повеќе од три тогаш истите податоци за нив се приложуваат во прилог на патниот налог при што секое наредно предавање на пратката на друг превозник копија од потпишаниот патен налог треба да остане кај претходниот превозник.

Кога преработувачот ќе ги прими отпадоците овластеното лице од негова страна го пополнува полето 24 и копие од истото дава на последниот превозник. Исто така преработувачот копие треба да испрати и до извозникот, надлежен орган на државата извозничка, државата увозничка и други заинтересирани надлежни органи.

Кога ќе заврши преработката на отпадоците, преработувачот го пополнува полето 25 од образецот и испраќа копие до извозникот, надлежниот орган на државата извозничка, државата увозничка и надлежните органи. Оригиналот од образецот за превоз останува кај преработувачот.

Копијата со завереното поле 25 да се достави во рок не пократок од 180 дена сметано од денот на приемот на отпадоците.